



КРВТА НА ЦАР САМУИЛ ВО Д

Едно од најпознатите германски благороднички семејства Валденбург во себе ја носело и крвта на цар Самуил!

Потомците на ова семејство и денес живеат во Германија!

Пишува:

Александар ДОНСКИ



Продолжуваме со потомството на **Август Фердинанд**. Тој се родил во 1730 година. Во 1755 година се оженил со својата

роднина Маргравина Лујза (1738-1820). Починал во 1813 година. Во бракот им се родиле седум деца. Тие биле директни потомци од триесет и третото колено на цар Самуил. Нивните имиња се:

Фридрих Хајнрих Емил Карл - починал како млад.
Фридрих Кристијан Хајнрих Лудвиг - се родил во 1771, а починал во 1790 година.

Фридрих Лудвиг Фердинанд Кристијан - се родил во 1772, а починал во 1806 година.

Фридрих Паул Хајнрих Август - починал како бебе.

Фридрих Вилхелм Хајнрих Август - за него пишуваме во продолжението.

Фредерика Елизабета Доротеа Хенриета Аламија - починала како млада.

Фредерика Доротеа Лујза Филипина - се родила во 1770 година. Во 1796 година се омажила за принцот Антон Хенрик Радзивил (1775-1833). Починала во 1836 година.

ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ХАЈНРИХ АВГУСТ

Продолжуваме со потомството на **Фридрих Вилхелм Хајнрих Август**. Тој се родил во 1779, а починал во 1843

година. Имал единаесет вонбрачни деца и тоа четири од Каролина Фредерика Вичман (? -1844) и седум од Августа Аренд (1801-1834). Тие биле директни потомци од триесет и четвртото колено на цар Самуил. Нивните имиња се:

Едвард фон Валденбург - за него пишуваме во продолжението.

Евелина фон Валденбург - починала во 1848 година.

Емилија фон Валденбург - се родила во 1815, а починала во 1893 година.

Матилда фон Валденбург - се родила во 1817, а починала во 1884 година.

Август Лудвиг Фердинанд фон Приливиц - се родил во 1825, а починал во 1849 година.

Фердинанд Лудвиг Август фон Приливиц - се родил во 1828, а починал во 1835 година.

Фридрих Вилхелм Август Лудвиг фон Приливиц - се родил во 1829 година. Во 1857 година се оженил со Георгина Марија Елизабета Евгенија (1835-1899). Починал во 1894 година.

Лујза Августа Малвина фон Приливиц - била мажена два пати. Починала во 1882 година.

Лујза Августа Елизабета фон Приливиц - се родила во 1827 година во Берлин. Во 1846 година се омажила за грофот Хари фон Арним (1824-1881). Починала во Рим во 1854 година.

Марија Августа Лујза фон Приливиц - починала како бебе.

Клара Августа Лујза фон Приливиц - се родила во 1831 година. Во 1849 година



се омажила за Густав фон Арним (1820-1904). Починала во 1883 година.

Продолжуваме со потомството на **Едвард фон Валденбург**. Тој се родил во 1807 година. Во 1834 година се оженил со Орлинда фон Клицинг (1817-1902). Починал во 1882 година. Во бракот со Орланда му се родиле четири деца. Тие биле директни потомци од триесет и петтото колено на цар Самуил. Нивните имиња се:

Едвард фон Валденбург - се родил во 1836 година. Се женел три пати. Починал во 1899 година.

Алфред фон Валденбург - за него пишуваме во продолжението.

Марија фон Валденбург - се родила во 1849 година. Била мажена за Георг фон Клицинг. Починала во 1929 година.

Орла фон Валденбург - се родила во 1856 година. Во 1879 година се омажила за Александар фон Розенбург. Починала во 1927 година.

АЛФРЕД ФОН ВАЛДЕНБУРГ

Продолжуваме со потомството на **Алфред фон Валденбург**. Тој се родил во 1847 година. Се женел три пати и тоа за Јохана Бертрам (1847-1888), Хелена Еберханд


(1865-1893) и за Елиза фон Крон (1864-1942). Починал во 1915 година. Зад себе оставил петнаесет деца. Тие биле директни потомци од триесет и шестото колено на цар Самуил. Нивните имиња се:

Фридрих фон Валденбург - за него пишуваме во продолжението.

Едвард фон Валденбург - се родил во 1874 година. Во 1910 година се оженил со Вилхелмина Шмит. Починал во 1919 година. Во бракот му се родиле три деца (директни потомци од триесет и седмото колено на цар Самуил). Нивните имиња се: **Алфред**,

Елаза (1914-1978) и **Елфрида**. Во Алфредовиот брак со сопругата Мира Емерих се родиле децата **Гари Едвард** (починал како бебе) и **Кеј Марија** (род. 1955). Кеј Марија е директна жива потомка од триесет и осмото колено на цар Самуил.

Јоханес фон Валденбург - се родил во 1881 година. Во 1915 година се оженил со Тереза Метенхајмер (1895-1988). Починал во 1949 година. Во бракот му се родиле пет деца. Тие биле директни потомци од триесет и седмото колено на цар Самуил. Нивните имиња се: **Ханс Гинтер** (род. 1919), **Волф Дитрих** (роден 1930 година, се женел два пати), **Ана-Марија** (родена 1919 година, се



ИНАСТИЈАТА ОД ВАЛДЕНБУРГ

мажела два пати), **Тереза** (род. 1918) и **Криста** (род. 1927). Ханс Гинтер ги имал децата **Фридрих Вилхелм** (род. 1956) и **Јута Елизабета** (родена 1952 година, мажена во 1975 за Петер Рајдер фон Дирзбург).

Фридрих Вилхелм и Јута Елизабета се денешните живи потомци од триесет и осмото колено на цар Самуил. Волф Дитрих ги има децата: **Еделгард** (род. 1952), **Ингрид** (родена 1959 година, мажена во 1983 година за Михаел Албрехт) и **Сузана** (род. 1962). Еделгард, Ингрид и Сузана, исто така, се денешните живи потомци од триесет и осмото колено на цар Самуил.

Мартин фон Валденбург - се родил во 1885 година. Во 1943 година се оженил со Ерна Фицек (1892-1975).

Алфред фон Валденбург - се родил во 1887 година. Во 1921 година се оженил со Маргарета (1894-1974). Починал во 1968 година.

Еберхард фон Валденбург - се родил во 1891 година. Се женел три пати. Му се родиле синовите: **Карл Еберхард** (род. 1933) и **Бернхард** (1947-1983).

Карл Еберхард е директен жив потомок на цар Самуил од триесет и седмото колено. Бернхард се оженил во 1972 година со Ингрид Ани Веј и во бракот им се родиле децата: **Бернхард** (род. 1981) и

Ања (род. 1975). Тие се директни живи потомци на цар Самуил од триесет и осмото колено.

Георг Вилхелм фон Валденбург - се родил во 1901 година. Се женел три пати.

Елиза фон Валденбург - се родила во 1870 година. Во 1888 година се омажила со Курд фон Лајтш. Починала во 1955 година.

Орлинда фон Валденбург - се родила во 1876 година. Во 1894 година се омажила со Паул фон Мелентин. Починала во 1950 година.

Доротеја фон Валденбург - се родила во 1877 година. Во 1900 година се омажила со Рудолф фон

Крамер. Починала во 1907 година.

Елфе фон Валденбург - се родила во 1880 година. Во 1905 година се омажила со Јоаким Фридрих фон Офштајн.

Јохана фон Валденбург - се родила во 1883 година. Во 1906 година се омажила со Бернхард Гринд. Починала во 1972 година.

Ерна фон Валденбург - се родила во 1890 година. Се мажела два пати.

Хелена фон Валденбург - починала како бебе.

Елза фон Валденбург - се родила во 1899 година. Се мажела два пати.

(продолжува)

ИДБЦ

10 години
Ваша доверба

Информативно Деловен Бизнес Центар
Ленинова 60, Б-2 локал 7 - Скопје
тел. 02/ 3118 625, 3128 306, 3116 111
e-mail: idbc@mol.net.mk

ТОРЌОК

TOPLO ĆOKOLADO
OBIĀNO
LEŠNIK
BELO

18 НОЕМВРИ КОМЕРЦ
СКОПЈЕ
Застъпанништво од увоз и продажба на:
* Ситне видови гранулатни од:
Полиетилен; Полипропилен; ПВХ
* ТОРЌОК (Топло Чоколадо)
тел. 02/ 3116 604, 3123 306, 3116 111

10 години